

**Министерство за Финансии - Биро за јавни набавки**

Палата "23 Октомври", ул. Даме Груев бр.12  
1000 Скопје, Република Македонија  
Телефон: 02/3255-689  
<http://bjn.gov.mk>

**ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА****ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН**

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Град Скопје**

I.1.2) Адреса: **Бул. Илинден 82**

I.1.3) Град и поштенски код: **Скопје 1000**

I.1.4) Интернет адреса: <http://www.skopje.gov.mk>

I.1.5) Лице за контакт: **Марија Петрова Блажевска** Адреса на е-пошта: [javninabavki@skopje.gov.mk](mailto:javninabavki@skopje.gov.mk) Телефон/Факс: **3297-222/3297-292**

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

**Органи на единиците на локалната самоуправа и на Градот Скопје - Општи јавни услуги**

**ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА**

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

**Изработка на идеен проект, основен проект и изведбен проект со сите фази согласно Законот за градење вклучувајќи го и проектанскиот надзор врз основа на избрано идејно решение за објектот -натна гаража „Мито Хаџи Василев Јасмин“ во Скопје**

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: **Услуги - Категорија на услуга: бр.12**

**Архитектонски услуги; инженерски услуги и интегрални инженерски услуги; услуги за просторно планирање и инженерски услуги за уредување на земјиштето; поврзани научни и технички советодавни услуги; услуги за технички испитувања и анализа**

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор):

II.4) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: **Не**

II.5) Групна набавка: **Не**

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

II.7) Референтна номенклатура за доделување на договор за јавна набавка (ОПЈН):

II.8) Дали предметот на набавката е делив: **Не**

II.9) Рамковна спогодба: **Не**

II.10) Времетраење на договорот:

### **ДЕЛ III: ПОСТАПКА**

III.1) Вид на постапка: **Постапка со преговарање без претходно објавување на оглас**

Оправданост за изборот на постапката со преговарање без претходно објавување:

**кога предметниот договор следува по спроведување на конкурс за избор на идејно решение и се доделува на најдобро рангираниот учесник или на еден од најдобро рангираните учесници**

Дополнително образложение за изборот на постапката со преговарање без претходно објавување:

**Авторите Минас Бакалчев д-р, Митко Хаџи Пуља д-р, Саша Тасиќ д-р, Александар Радевски д-р, Дамјан Момировски д-р и Никола Стрезовски д-р учествуваа под шифра „Рампа“ на јавен Конкурс бр. 04/2010 за избор на идејно решение во постапка спроведена согласно член 105 и 111 од Законот за јавни набавки и како првонаградени во изборот на конкурсните решенија се поканети за доставување понуда за изработка на идеен основен и изведбен проект вклучувајќи го и проектниот надзор. Имено, наградениот труд по својот архитектонски израз и намена по многу нешта е оригинално творечки и специфичен по идеја, содржина и технологија и како таков претставува основа за негова доработка, преработка во идеен проект, основен и изведбен проект согласно Законот за градење како основа за добивање локациски услови и градежна дозвола како услов и претпоставка за натамошна реализација за изградба на објектот катна гаража „Мито Хаџи Василев Јасмин“.**

III.2) Меѓународна објава: **Не**

III.3) Критериум за доделување на договор за јавна набавка: **Најниска цена**

III.4) Дали постапката за доделување на договор за јавна набавка била реализирана со користење на електронски средства? **Не**

III.5) Дали била користена електронска аукција? **Не**

## ДЕЛ IV: СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ИЛИ РАМКОВНА СПОГОДБА

IV.1) Услови под кои е склучен договорот или рамковната спогодба

IV.1.1) Датум на склучување на договор или рамковна спогодба: **22.07.2010**

IV.1.2) Број на добиени понуди: **1**

IV.2) Информации за носителот на набавката со кој е склучен договорот

Име на носителот на набавката: **„Горичанка“-ДОО, Скопје застапник на авторите: Минас Бакалчев, Митко Хаџи Пуља, Саша Тасиќ,**

**Александар Радевски, Дамјан Момировски и Никола Стрезовски**

Адреса на носителот на набавката: **ул. „Васил Ѓоргов“ бр.7/13**

Град или населено место: **Скопје** Држава: **МКД**

IV.3) Информации за вредноста на договорот

IV.3.1) Проценета вредност на договорот или рамковната спогодба: **10423728 ден.**

IV.3.2) Вредност на склучениот договор со вклучен ДДВ : **12284650 ден.**

IV.5) Датум на доставување до Биро за јавни набавки: **11.08.2010**